

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за РО на РМ -пречистен текст(Сл. весн.на РМ бр. 167/2015), ЈКП„Водовод“-Битола согласно потребата од вработување на 4 извршители на неопределено време ЈКП„Водовод“-Битола објавува :

Ј А В Е Н О Г Л А С бр.01/2020
За прием на 4 (четири) извршители на неопределено време

Се распишува јавен оглас за засновање работен однос на неопределено време за следните работни места :

1.Стражар за обезбедување КДР 04 02 А01 001- 4(четири) извршители со завршено ССС-образование IV –степен или ЕЦВЕТ/М КСОО – 240 кредити, лиценца за обезбедување, дозвола за ракување на огнено оружје и најмалку 2(две) години работно искуство во јавен или во приватен сектор, на неопределено време.

-За работното место под реден број 1 (еден) **Стражар за обезбедување КДР 04 02 А01 001 дневното работно време** - работа во 2 смени и тоа од 07:00 до 19:00 ч. и од 19:00 до 07:00 ч. Основна нето плата изнесува **17,794 денари** плус додаток на минат труд по 0,5 % за секоја година работен стаж.Предвидени вработувања според годишниот план на институцијата за 2020 година се : 3(три) извршители -Македонец(ка) 3, 1(еден) извршител –Ром(ка) 1.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **општи услови**:

- Да е државјанин на РМ
- Активно да го користи македонскиот јазик
- Да е полнолетен
- Да има општа здравствена способност за работното место
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните **посебни услови**:

- Да има соодветни стручни квалификации за работното место
 - Да има соодветно работно искуство потребно за работното време
 - Да поседува посебни работни компетенции потребни за работното место
- Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар, не постари од б(шест) месеци од денот на издањето::
- Уверение за државјанство
 - Извод од матична книга на родени
 - Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност
 - Диплома за завршено соодветно образование
 - Потврда за работно искуство доколку се бара
 - Пополнета пријава објавена на веб страната на ЈКП „Водовод“-Битола

Јавниот оглас трае 5(пет) работни дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот.

Доколку на јавниот оглас се пријавиле до 200 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 45 дена, од 201 до 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 90 дена и над 500 кандидати за едно работно место изборот се врши во рок од 120 дена, по истекот на рокот на пријавувањето.

Пријавите ќе бидат достапни на веб-страната на ЈКП „Водовод“ - Битола <http://www.vodovodbt.mk> а ќе можат и да се подигнат од архивата на ЈКП „Водовод“ - Битола секој работен ден од 07:30 до 15:30 часот.

Кон пријавата кандидатите задолжително ги приложуваат потребните докази за податоците внесени во истата.

Кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни, а доставените докази верни на оригиналот.

Пријавите со потребната документација, кандидатите се должни да ги достават на писмено до Архивата на ЈКП “Водовод “ Битола на Ул.”Климент Охридски “ бб, со назнака „За оглас бр.01/2020“.

Изготвил:

Контролирал:

Битола

01.10.2020

ЈКП „Водовод“ - Битола

В.Д.Директор м-р Горан Козаров
